

## Месечен извештај

### Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)

#### Јули 2018 г.

#### Меѓукомпонентни активности

##### Проектни активности за координација и соработка

- ✓ Се одржа информативен и координативен состанок со новоназначената директорка на Државниот испитен центар г-ѓа Лидија Гошевска. Целта на овој состанок беше да се споделат информации за Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, активностите поврзани со него и да се дискутира улогата и важноста на Државниот испитен центар (ДИЦ) во обезбедувањето поддршка на тие активности на национално и локално ниво. Беше договорено во блиска иднина да се подобри координацијата, при што советниците од ДИЦ ќе продолжат да бидат активни и посветени во давање поддршка на активностите на МИМО за меѓуетничка интеграција во образованието во земјата.

##### Онлајн алатки за комуникација со јавноста

- ✓ Со цел да се зголеми видливоста на проектните активности, да се зголеми јавната свест за целите на проектот и да се зголеми ангажираноста на заедницата, проектот ги користи следниве алатки за комуникација со јавноста:
  - веб страница ([www.mcgo.org.mk](http://www.mcgo.org.mk))
  - Facebook страница ([www.facebook.com/mcgo.mcec.mk](http://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk))
  - Instagram ([https://www.instagram.com/mcgo\\_mcec\\_mk/](https://www.instagram.com/mcgo_mcec_mk/))
  - мобилна апликација EduMobMK (Android - <https://goo.gl/9wPRjg>; iOS - <https://goo.gl/t6KC2B>)
  - Канал на YouTube ([Macedonian Civic Education Center - MCEC](https://www.youtube.com/channel/UC...))
- ✓ Сите онлајн платформи за комуникација со јавноста редовно се ажурираат со информации, вести, фото галерии, видеа, ресурси и материјали за текот на проектните активности.
- ✓ Како дел од активностите за комуникација со јавноста, друг производ на чиешто развивање работи тимот е видео за меѓуетничка интеграција.

##### Мониторинг и евалуација

- ✓ На 3 јули 2018 година, во Скопје беше одржан работен состанок со менторите на МИМО со цел претставување и дискутирање на наодите и препораките од извештајот за почетна состојба со којшто се мерат перцепциите, ставовите и однесувањата на учениците, наставниците, родителите и стручните соработници поврзани со имплементираниите активности со коишто се промовира етничка кохезија и граѓанско образование на училишно ниво. Покрај тоа, во текот на овој состанок се добија и повратни информации за инструментите за мониторинг и беа дискутирани дополнителни активности и методи за поефикасна имплементација на проектот.
- ✓ Врз основа на повратните информации добиени од менторите и тимот на МИМО, извештајот за почетна состојба за првата година од имплементацијата е финализиран и во тек е ревизија на инструментите за мониторинг и евалуација.
- ✓ На 11 и 13 јули 2018 година, тимот на проектот организираше состаноци со претставниците на Работната група за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН, БРО, и ОБСЕ за да се дискутира *Планот за мерење на резултатите на Работната група при МОН*. На овој состанок се дискутираше и разгледуваше процесот на мониторинг и евалуација на Работната група при МОН, вклучувајќи ги и инструментите за мониторинг и евалуација. Целта на оваа активност е да се олесни процесот на собирање и анализирање на податоци и да се помогне начинот на подготовка на препораки.

#### Претстојни активности

- ➔ Одржување на соработката и координацијата со клучните образовни институции, донатори, други проекти и организации.
- ➔ Редовно ажурирање на сите онлајн платформи на проектот со информации, вести, фото галерии, видеа, ресурси и материјали.
- ➔ Финализирање на ревизијата на инструментите за мониторинг и евалуација (КоВо прашалници, прашалници за почетна и пост-состојба и насоки за дискусии во фокус групи).
- ➔ Развој на нови инструменти за евалуација на долгорочните активности од проектот.

## Активности за зајакнување на меѓуетничката кохезија

### Координативен состанок на Работната група за меѓуетничко интегрирано образование при МОН

- ✓ На 31 јули 2018 година, се одржа работен состанок со членовите на Работната група за меѓуетничка интеграција во образованието при МОН со цел да се финализира новиот метод за собирање на одатоци и измените во инструментите за мониторинг и евалуација. При тоа, се направи прилагодување на инструментите/прашалниците коишто се користат за следење на напредокот на меѓуетничката интеграција на општинско и училишно ниво при имплементацијата на заедничките ученички активности и иницијативи.

### Планирање на активностите за втората година од имплементацијата на проектот

- ✓ Во рамките на проектот се работеше на идентификување на училишта коишто ќе бидат вклучени во имплементацијата на креативни работилници, наставни и воннаставни активности, младински граѓански клубови и др. Покрај тоа, финалната листа на училишта коишто ќе бидат вклучени во текот на периодот јули 2018 – декември 2019 ќе биде исто така координирана со клучните образовни институции.

#### Претстојни активности

- ➔ Организирање работен состанок со членовите на работната група при МОН за меѓуетничка интеграција во образованието и директорите на образовните институции.
- ➔ Организирање на работилници за новоназначените членови на Тимовите за училишна интеграција во средните училишта.
- ➔ Организирање работилници за *Стратешка и ефективна комуникација за членовите на работната група при МОН за меѓуетничка интеграција во образованието.*
- ➔ Планирање на јавни презентации од училиштата вклучени во креативни работилници и форум театри.

## Активности за јакнење на демократската култура и граѓанското однесување

### Ревидирање на наставниот план и програми за предметот граѓанско образование

- ✓ Набрзо по финализирање на процесот на развој на нацрт наставна програма за Граѓанско образование за осмо (8) одделение, документот беше доставен до Министерството за образование и наука и ќе биде усвоен во претстојниот период.
- ✓ Работната група одговорна за ревизија на наставната програма за Граѓанско образование, формирана од БРО, ја разви првата нацрт наставна програма за Граѓанско образование за деветто (9) одделение и прва (1) година средно образование. Имено, наставната програма за деветто (9) одделение се очекува да биде имплементирана во образовниот систем од учебната година 2019/2020.
- ✓ Наставната програма за Граѓанско образование прва (1) година средно образование ќе биде пилотирана во шест (6) училишта за време на учебната година 2018/2019. Затоа, работната група одговорна за ревизија на наставната програма за Граѓанско образование го сподели документот со претставникот на БРО и Раководителот на Секторот за образовни планови и програми и експертскиот тим за Граѓанско образование со цел да се направи ревизија и добијат повратни информации. Во текот на претстојниот период, добиените повратни информации ќе бидат разгледани и внесени во документот.

### Брошура за Граѓанско образование за осмо (8) одделение

- ✓ На почетокот на месецот, проектниот тим организираше првична средба со авторите на *Брошурата за Граѓанско образование*. Како резултат, се дефинираше временската рамка за финализација на *Брошурата* и се дискутираа содржината и структурата. Авторите се согласија дека *Брошурата за Граѓанско образование за осмо (8) одделение* треба да ги претстави секоја од темите преку следнава структура:

1. *Теоретски дел* – го вклучува знаењето кое учениците треба да го стекнат;
2. *„Дали знаеше дека“* – содржи корисни информации поврзани со темата;
3. *За време на часот* – вклучува список на активности во кои учениците можат да бидат вклучени за време на часовите (на пример, прашања за дискусија, играње улоги, симулации, интерактивни игри и квизови);
4. *Учениците дејствуваат во заедницата* – содржи список на можни активности во кои учениците можат да бидат вклучени како дел од воннаставните активности во училиштата и заедницата;
5. *Регистар на зборови* – вклучува куси објаснувања и дефиниции на нови зборови поврзани со Граѓанското образование;
6. *Корисни линкови и материјали* – вклучува список на корисни материјали (на пример, електронски и интернет содржини, текстови и фотографии).

- ✓ Понатаму, од 14-16 јули 2018 година се одржа тридневен работен состанок со авторите на *Брошурата за Граѓанско образование*. Проектниот тим организираше работен состанок со цел да развие прва нацрт *Брошура* за осмо одделение. Додека го развиваа документот, на авторите им беа назначени конкретни теми кои требаше да ги развијат и подоцна да ги ревидираат врз основа на добиените повратни информации од другите членови на тимот и/или авторите. Дадени беа насоки за подобрување на квалитетот на содржината и се дискутираа очекуваните резултати од овој процес. По овој состанок, авторите на *Брошурата за Граѓанско образование* за учениците од осмо (8) одделение продолжија со процесот на ревизија и ги поднесоа изменетите верзии.
- ✓ Со цел да се има содржина за учење која е во согласност со наставната програма за Граѓанско оценување, но и која и содржи современи демократски вредности, првиот нацрт на *Брошурата за Граѓанско образование* ќе биде доставена до универзитетски професори, образовни експерти и искусни практичари во претстојниот период. Целта на овој инклузивен процес е да се има содржина за учење која ќе го оплесни процесот на создавање активни и ангажирани граѓани кои се инспирирани да придонесуваат кон подобрувањето на нивното училиште и заедница.

#### Претстојни активности

- ➔ Финализирање на процесот на развој на *Брошура за Граѓанско образование* за ученици од осмо (8) одделение.
- ➔ Финализирање на наставен план за Граѓанско образование за прва (1) година средно образование.
- ➔ Изготвување на преглед на процесот на спроведување на Истражување на почетна состојба за содржините на предметот Граѓанско образование во средните училишта.
- ➔ Изготвување на преглед на процесот на развој на модули за обука за Граѓанско образование за аставниците за основно образование.

## Активности за стимул на училиштата/реновирање

### Реновирање на училишта

- ✓ На 10 јули 2018 година, на иницијатива на претставник на Општина Центар, тимот на МИМО одржа информативен состанок со Градоначалникот, раководителот на одделот за образование и претседателот на општинскиот совет. На овој состанок се дискутираа можностите за соработка во областа на образованието и одржување на училишните згради. Како резултат на тоа, ќе се организира информативен состанок со сите директори на основните и средните училишта на Општина Центар, пред почетокот на претстојната учебна година. Директорите ќе имаат можност да споделат информации во однос на училишните процедури, методи и активности за одржување на училишните згради и заедно ќе ги дискутираат начините како да се подигне свеста за важноста од одржувањето на училишните згради.
- ✓ Со цел да се започне со процесот на реновирање на училиштата, проектот ќе продолжи со наредните чекори и ќе ги побара потребните одобренја и измени.

#### Претстојни активности

- ➔ Организирање на теренски посети во училишта избрани за реновирање.
- ➔ Формирање на Тимови за реновирање на училиштата во училишта избрани за реновирање.
- ➔ Подготовки за обука на Тимовите за реновирање на училиштата.
- ➔ Пружање поддршка на училиштата при спроведување на активностите поддржани од страна на програмата за младински иницијативи и заеднички ученички активности.
- ➔ Одржување информативен состанок со директорите на сите основни и средни училишта од Општина Центар.